

## Транскрипт од изјавите на министерката Шекеринска и амбасадорката на ОК, Галовеј

Донација на опрема од Обединетото Кралство – касарна Ѓорче Петров 06.10.2021

### Транскрипт од изјавата на министерката за одбрана Радмила Шекеринска:

Драго ми е што сме денес тука во касарната во Ѓорче Петров, да ја видиме дел од новата опрема која што ќе стане дел од материјалното обезбедување на Лесната пешадиска баталјонска група (ЛПБГ) која што е нашата главна НАТО единица лоцирана во Штип.

Денешниот настан е шанса да кажеме големо благодарам и на амбасадорката Галовеј и на Обединетото Кралство и на колегите од Армијата на Велика Британија за донацијата која што ја обезбедија на Армијата на Република Северна Македонија, а подразбира целосни системи за пренокување кои што ќе бидат обезбедени за сите припадници на ЛПБГ на нашата Армија.

Овој настан покажува исто така кога имате план, кога го спроведувате тој план и кога имате сојузници навистина можете целосно и брзо да ги реализирате сите чекори.

Како Армија, како Министерство за одбрана и како Влада навистина направивме се, секојдневно да се реформира, да се трансформира и да се опремува нашата Армија. Да одговора на потребите на нашите граѓани и нејзината безбедност, но и да личи на Армија на една НАТО земја членка. Токму поради тоа во изминатиот период нашиот фокус и во поглед на персоналот и во поглед на условите за работа, но и во поглед на опремувањето, го ставивме на ЛПБГ во Штип и навистина и ова денеска ќе биде плус за нивното опремување. Во изминатиов период освен што обезбедивме повисоки примања и навистина нова структура на Армијата на Република Северна Македонија, во исто време обезбедивме и дополнителни приходи за сите припадници на ЛПБГ во Штип. Од нив бараме подобри резултати, мора државата и повеќе да им понуди. Обезбедивме навистина ново вооружување. Знаете веќе дека најсовремени оклопни возила ќе бидат наменети точно за оваа баталјонска група, но во исто време обезбедивме и целосни униформи, целосна спортска опрема, ЦПС системи и дополнителна логорска опрема која што е дел од опремата која што припаѓа на една ваква група.

Кога самите ќе ги решавате проблемите и ќе инвестирате во опрема тогаш и сојузниците ќе ви помогнат. И ова во случајот со Обединетото Кралство навистина веќе трае подолго

време. Нивната помош во поглед на нашите армиски и одбранбени реформи беше многу значајна од моментот кога почнавме да работиме на нашите клучни стратешки документи, ја имавме силната поддршка од страна на Обединетото Кралство, но таа поддршка продолжи и со голема инвестиција во тренингот на нашите луѓе. Минатата недела имавме тренинг, тој тренинг продолжува на различни нивоа, а денеска можете да видите дека овие системи за преноќување се обезбедени како поддршка на Велика Британија и тоа преку НАТО агенцијата за јавни набавки. Ова ни беше шанса прво да добиеме опрема за која што навистина Армијата има потреба, но исто така да видиме како функционира НАТО системот преку Агенцијата за јавни набавки. Во текот на летото, законите беа променети и отсега веќе и ние како Армија ќе може да вршиме набавки преку НАТО агенцијата. Јас очекувам во следните неколку недели, веќе првата набавка од тој тип преку НАТО агенцијата да започне, но ова беше шанса со средства од Обединетото Кралство да добиеме опрема со која што нашата лесна пешадиска баталјонска група ќе може како што гледате да логорува, да преноќува во секакви услови, од летни до зимски, со опрема која што е од највисок квалитет која што ја користат и други НАТО земји и ќе може користејќи ја таа сосема современа опрема да реализира и многу, многу поамбициозни вежби.

Во изминатиов период претставници на воените структури на ОК присуствуваа и го посетија Криволак. Се радуваме што и тие ја споделуваат нашата визија за многу поамбициозен план за Криволак како место каде што ќе ги имаме НАТО, националните, но и регионалните вежби, но сето ова го кажувам за да поантирам дека сојузничството навистина носи резултати. Особено за држави како Република Северна Македонија. И сакам да се заблагодарам на амбасадорката Галовеј, и на сите нејзини колеги, на нејзиниот тим, што навистина во овој процес покажаа дека да имаш сојузници како Обединетото Кралство е навистина аргумент плус. Дополнителна сила, дополнителна енергија, и дополнителна шанса да развиеме сили кои што ќе бидат вистински НАТО сили.

Овој дел од опремата денеска е во Ѓорче Петров, се надевам дека од утре веќе ќе замине во Штип. Оваа единица која што ја гледаме како наша главна НАТО лична карта, е единицата која што ќе покаже кои се нашите капацитети, кое е нашето знаење и кое е нашата вредност како НАТО земја членка.

Во изминатиов период успеавме од една страна да ја искористиме Агенцијата за набавки, но од друга страна и да им ги отвориме вратите на македонските компании за НАТО пазарот и тоа покажува дека безбедноста и НАТО членството значат плус и за

економијата, а како што гледате денеска значат огромен плус за сите припадници на Армијата.

### **Транскрипт од изјавата на амбасадорката на Обединетото Кралство, Рејчел Галовеј:**

Ми претставува задоволство што ја предадов донација на системи за преноќување за целосно опремување на еден од пешадиските баталјони на Северна Македонија со оваа основна и неопходна опрема. Системите за преноќување што ги обезбедивме им даваат на македонските војници опрема што е меѓу најдобрите со кои што се снабдуваат и другите земји членки на НАТО. Ова ќе им овозможи на пешадиските сили да дејствуваат во мисиите на НАТО, во експедициски операции, во сите временски услови.

Обединетото Кралство останува посветено во поддршката на Северна Македонија за исполнување на обврските за способноста на НАТО и во моментов сили од ОК даваат совети за пешадиска обука за првиот од македонските баталјони кој што е даден на располагање на НАТО. Вториот тим за обука ќе пристигне подоцна во текот на годината за да обезбеди понатамошен развој на обука за лидерство и совети за тактичка обука. Во последната недела, тим од Обединетото Кралство спроведува анализа на полигонот за обука Криволак за поддршка на Северна Македонија во остварувањето на нејзината визија за овој полигон и Криволак обезбедува потенцијал кој Армијата на Република Северна Македонија и другите регионални партнери може да го искористат во кој што има водечки и светски капацитети за обука за лесни пешадиски воздухопловни специјални сили, истовремено зачувувајќи го опкружувањето и разновидната природа на областа.

Во моментов работиме со Министерство за одбрана на изработување на нашите планови за билатерална соработка за 2022 и 2023 година и врз основа на нашите сегашни области на ангажирање, ќе понудиме дополнителна специјализирана пешадиска експертиза, места за курсеви за воена едукација во Обединетото Кралство, како и совети за МО и ќе ги истражиме можностите за понатамошно донирање на опрема за градење капацитети, како што е и денешнава донација.